



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Среда, 17 април 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 15

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 1,20 динари — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошта факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732, Продавна служба 51-671.

184.

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за измена и дополнување на Основниот закон за угостителската дејност, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 11 април 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 април 1968 година.

П. Р. бр. 654
12 април 1968 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
др Милош Жанко, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Основниот закон за угостителската дејност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65 и 10/65), во членот 52 ставот 2 се менува и гласи:

„Прописите за категоризацијата од членот 13 на овој закон во поглед угостителските објекти за сместување што биле распоредени во категории до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се применуваат на тие објекти почнувајќи од 1 јануари 1970 година. До тој ден тие објекти можат да работат како објекти од онаа категорија во која биле распоредени според поранешните прописи.“

Се додава нов став 3, кој гласи:

„Одредбата на ставот 2 од овој член во поглед рокот се однесува и на угостителските објекти за сместување што се изградени и отпочнале со работење во времето од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 јануари 1968 година.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

185.

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 април 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 април 1968 година.

П. Р. бр. 650
11 април 1968 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
др Милош Жанко, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОСЕБНИТЕ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Заради поуспешно остварување на производствената политика во земјоделството, обезбедување стабилност на пазарот на земјоделски и прехранбени производи и спроведување на политиката на цените, при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи се плаќа посебна давачка.

Член 2

Сојузниот извршен совет ги определува земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот се плаќа посебна давачка, како и мерилата за утврдување на височината и начинот на утврдување на посебната давачка.

Член 3

Височината на посебната давачка за одделни производи од членот 2 на овој закон ја утврдува Сојузниот завод за цени, во согласност со сојузниот секретар за стопанство и со сојузниот секретар за надворешна трговија.

Член 4

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во согласност со Сојузниот секретаријат за стопанство, а по прибавено мислење од Сојузниот завод за цени, при увозот на некој производ од членот 2 на овој закон може да одобри враќање на посебната давачка по извршениот извоз, кога таков производ се увезува со цел за облагородување за-

ради извоз, а увозот не влијае неповолно врз домашното производство на таков производ или врз извозот на односните производи од домашно потекло.

Член 5

Средствата остварени со наплата на посебна давачка се приход на федерацијата и ќе се употребаат за унапредување на пазарот на земјоделско-прехрамбените производи.

Средствата од ставот 1 на овој член се водат на посебна сметка кај Народната банка на Југославија.

Одлука за користење на средствата од ставот 1 на овој член донесува Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет ѝ поднесува на Сојузната скупштина извештај за потрошокот на тие средства.

Член 6

За наплатување на посебна давачка при увозот согласно се применуваат прописите што важат за наплатување на царина.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

186.

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Службата на општественото книговодство, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 април 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 21 март 1968 година.

П. Р. бр. 649
11 април 1968 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
др Милош Жанко, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 1

Во Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67 и 54/67) во членот 20 по ставот 1 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Располагањето со средствата од сметките на корисниците се врши и врз основа на налогот што го издава поверителот а го акцептира должникот (акцептен налог). Акцептниот налог го потпишуваат лицата овластени за располагање со паричните средства на сметките кај Службата.

Поверителот ѝ го поднесува акцептниот налог на Службата на извршување.“

Досегашниот став 2 станува став 4.

Член 2

Во членот 38 став 1 зборовите: „на сметката на издавателот на налозите“ се бришат.

Во членот 38 став 2 на крајот се додаваат две нови реченици, кои гласат: „По исклучок, Службата не ги враќа оние налози за подмирување на обврските спрема општествената заедница и акцептните налози за кои не постои покритие, туку ги извршува од приливот на средствата според пропишаниот редослед. Акцептните налози Службата ги извршува во истиот редослед и од истите средства како и решенијата донесени во судска, управна и прекршочна постапка.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

187.

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНИТЕ САНКЦИИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за извршување на кривичните санкции, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 април 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 21 март 1968 година.

П. Р. бр. 652
11 април 1968 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
др Милош Жанко, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНИТЕ САНКЦИИ

Член 1

Во Законот за извршување на кривичните санкции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/64) во членот 4 ставот 1 се менува и гласи:

„Судот што ја донесол одлуката во прв степен должен е, ако самиот не е надлежен за извршување, извршната одлука да му ја достави на судот односно на друг орган надлежен за извршување, најдоцна во рок од три дена од денот кога одлуката станала извршна односно од денот кога судот ја примил таа одлука од повисок суд.“

Член 2

Членот 20 се менува и гласи:

„Работите на извршувањето на казните лишение од слобода ги вршат републичките органи на управата надлежни за работите на правосудството и судовите, ако со овој закон не е пропишано поинаку.

Со републички прописи се регулираат, во согласност со овој закон, организацијата и другите прашања во врска со работите на извршувањето на казните лишение од слобода.“

Член 3

По членот 20 се додава нов член 20а, кој гласи:
„Сојузниот совет за правосудство ја следи и проучува примената на системот на извршувањето на кривичните санкции, дава предлози за неговото унапредување и собира и обработува статистички податоци за извршувањето на казните лишение од слобода.

Заради вршење на работите од својот делокруг Сојузниот совет за правосудство се известува за состојбата и работата на казнено-поправните установи, врз основа на извештаите од републичките органи на управата надлежни за работите на правосудството, а по потреба и со непосреден увид.

Сојузниот совет за правосудство донесува упатства за водење на статистичките податоци, како и за водење матична книга и личен лист за осудените лица.“

Член 4

Членот 21 се менува и гласи:

„Заради унапредување на мерките во врска со извршувањето на казните лишение од слобода, Сојузниот совет за правосудство и органите надлежни за работите на извршувањето на казните соработуваат со научните установи, стручните здруженија и другите заинтересирани органи и организации.“

Член 5

Во членот 22 ст. 3 и 5 се бришат, а досегашниот став 4 станува став 3.

Член 6

Членот 25 се менува и гласи:

„Казнено-поправна установа основа и укинува органот определен со републички прописи.

Две или повеќе републики можат да се спогодат заеднички да основат казнено-поправна установа или постојна казнено-поправна установа заеднички да користат.

Со републички прописи, во согласност со овој закон, се регулираат назначувањето и разрешувањето од должност на раководните работници во казнено-поправните установи и други прашања на организацијата на овие установи, како и поблиските услови за извршување казна во овие установи.“

Член 7

Членот 26 се менува и гласи:

„Надзор над извршувањето на казните лишение од слобода во сите казнено-поправни установи врши републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството. Овој надзор се врши заради обезбедување единствено извршување на казните лишение од слобода, пренесување позитивните искуства од работата на казнено-поправните установи, анализирање и проучување на работата на одделни служби во казнено-поправните установи и давање стручна помош за унапредување на тие служби.

Надзор во поглед законитото и правилното постапување спрема осудените лица во казнено-поправните установи, вршат републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството и судот, согласно со републичкиот пропис. Во вршењето на овој надзор овластеното службено лице на републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството односно претседателот на судот или определен судија должен е повремено да ги посетува осудените лица во казнено-поправната установа и да се известува за постапувањето со осудените и за условите што овозможуваат законитото и правилно постапување, како и да презема потребни мерки за да се отстранат недостатоците уочени при посетата.“

Член 8

По членот 26 се додава нов член 26а, кој гласи:

„Лицата осудени на казната затвор до една година ја издржуваат казната во казнено-поправна

установа на територијата на републиката во која имаат живеалиште односно престојувалиште, а лицата осудени на други казни — во казнено-поправна установа на републиката во која се наоѓа судот што ја донесл пресудата во прв степен.

Надлежните републички органи можат да се спогодат осудените лица да ја издржуваат казната во казнено-поправна установа на територијата на друга република.“

Член 9

Во членот 27 ставот 1 се менува и гласи:

„Упатувањето на осудените лица во казнено-поправните домови се врши според распоредот на републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството, во согласност со насоките предвидени во ст. 2 до 5 на овој член.“

Ставот 2 се брише.

Досегашниот став 3 станува став 2.

Во досегашниот став 4, кој станува став 3, се додава нова реченица, која гласи:

„Ако осудениот во овој дом не ја издржал казната до наполнетата 27 година, се упатува остатокот на казната да го издржи во општ казнено-поправен дом на републиката од која е упатен на издржување на казната.“

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 4 и 3.

Се додава нов став 6, кој гласи:

„Упатувањето на осудените лица во затвори се врши врз основа на републичките прописи.“

Член 10

Членот 28 се брише.

Член 11

Во членот 29 ставот 2 се менува и гласи:

„Надзор над извршувањето на казните лишение од слобода во воени затвори, како и надзор во поглед законитото и правилното постапување спрема осудените лица во тие затвори, врши Државниот секретаријат за народна одбрана односно воен суд, согласно со прописот што го донесува државниот секретар за народна одбрана.“

Во ставот 3 зборовите: „на Сојузниот и на републичкиот секретаријат за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „на Сојузниот совет за правосудство и на републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството“.

Член 12

Во членот 30 ст. 3 и 4 се бришат.

Член 13

По членот 30 се додава нов член 30а, кој гласи:

„Класификација на осудените лица се врши заради преземање соодветни мерки за превоспитување и одржување на дисциплината.

При класификацијата се земаат предвид личните својства на осудените, природата на кривичното дело, видот и височината на казната, поранешниот живот, здравствената состојба и годините на животот на осудениот.

По прибавено мислење од стручна служба, управниот на казнено-поправниот дом односно на затворот во кој постојат можности за класификација, врши распоредување и преместување на осудените во одделенија и групи.“

Член 14

Во членот 31 став 3 зборовите: „ја вршат стражари“ се заменуваат со зборовите: „ја врши стражата на казнено-поправната установа“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Во казнено-поправните домови во кои издржуваат казна женски лица стражарската служба во внатрешниот круг може да ја врши само стражарски персонал од женски пол.“

Член 15

По членот 31 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 31а

Стражата на казнено-поправна установа е вооружена и еднообразно униформирана. Припадниците на стражата имаат право на бесплатна униформа, опрема за вршење на службата и вооружување.

Звањата на припадниците на стражата се: стражар, постар стражар, надзорник на стража и запозедник на стража.

Сојузниот совет за правосудство донесува поблиски прописи за униформата и ознаките на припадниците на стражата.

Со републички прописи се регулира стручната подготовка на припадниците на стража, начинот на вршењето на службата, вооружувањето и опремата на стражата.

Член 31б

На припадник на стража што се здобил со правото на пензија му припаѓа отпремнина во височина на личниот доход остварен за последните три месеци.

Член 31в

Лицата запослени во казнено-поправните установи ги остваруваат правата на самоуправањето врз основа на прописите што важат за работните луѓе во органите на управата.“

Член 16

Во членот 32 став 1 зборовите: „со правилникот“ се заменуваат со зборовите: „со републичките прописи“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Куќниот ред за казнено-поправните установи го донесува органот определен со републички прописи.“

Ставот 3 се брише.

Член 17

По членот 32 се додава нов член 32а, кој гласи: „Заради следење на влијанието на мерките што се применуваат во превоспитувањето на осудените лица, судовите од општа надлежност, воените судови и јавните и воените обвинителства организираат посети на казнено-поправните установи од страна на судии и јавни и воени обвинители.“

Член 18

Во членот 33 зборот: „орган“ се заменува со зборовите: „општински суд“.

Член 19

Членот 34 се менува и гласи:

„Осуденото лице кое е на слобода го повикува на издржување на казната лишение од слобода општинскиот суд на чие подрачје е живеалиштето односно престојувалиштето на осудениот. Осудениот има право на бесплатна возна карта за одење во казнено-поправната установа ако треба да користи меѓуградски превозни средства. Трошоците за возната карта ги поднесува казнено-поправната установа во која се упатува осудениот.“

Осудениот кој е во притвор го упатува на издржување на казната лишение од слобода општинскиот суд на чие подрачје е затворот во кој е сместен притвореникот. Трошоците за спроведувањето ги поднесува казнено-поправната установа во која се упатува осудениот.

Општинскиот суд што ја донесол првостепената одлука ги презема мерките потребни за пронајдување на осудениот чие живеалиште односно престојувалиште е непознато или кој е осуден во отсуство. Ако одлуката во прв степен ја донесол окружен суд, тој заради преземање на овие мерки ќе ја достави извршната одлука до општинскиот суд во седиштето на тој окружен суд.“

Член 20

Во членот 35 став 3 зборовите: „се издава потерница“ и запирката пред нив се заменуваат со зборовите: „надлежниот општински суд донесува наредба за издавање потерница, што му ја доставува на надлежниот орган за внатрешни работи на извршување“.

Ставот 4 се брише.

Досегашниот став 5 станува став 4.

Член 21

Членот 36 се менува и гласи:

„Осуденото лице кое е во притвор, а кое врз основа на одредбите од Законот за кривичната постапка бара да биде упатено на издржување на казната лишение од слобода пред правосилноста на пресудата, дава за тоа изјава на записник пред судијата на окружниот односно општинскиот суд, кого за тоа ќе го определи претседателот на судот. При приемот на ваква изјава судијата го предупредува тоа лице дека во казнено-поправната установа ќе биде изедначено во правата и должностите со другите осудени лица.“

Барањето на осуденото лице кое е во притвор и еден примерок на првостепената пресуда, судијата без одлагање му ги доставува на надлежниот општински суд (член 34 став 2), кој ќе одлучи за упатувањето на осудениот во казнено-поправна установа. Времето поминато во оваа установа до правосилноста на пресудата се засметува во казната.

При одлучувањето за барањето на осудениот ќе се земе особено предвид времето кое според првостепената осуда осуденото лице би требало по засметувањето на притворот да го помине на издржување на казната и оддалеченоста на казнено-поправната установа со оглед на потребата да биде обезбедено присуство на осудениот во друга кривична постапка.“

Член 22

Во членот 38 ставот 3 се менува и гласи:

„По молба за одлагање на извршувањето на казната решава претседателот на надлежниот општински суд (член 34 ст. 1 и 2), кој е должен во рок од три дена по приемот на молбата да донесе решение. Пред донесувањето на решението општинскиот суд може да изврши потребни проверувања, заради утврдување на фактите наведени во молбата. До донесувањето на решението по молбата, се одлага почетокот на извршувањето на казната.“

Ставот 4 се брише.

Член 23

Членот 39 се менува и гласи:

„Против решението со кое се одбива молбата за одлагање на извршувањето на казната осудениот има право на жалба до претседателот на надлежниот окружен суд. Жалбата не го одлага извршувањето на казната. Претседателот на окружниот суд е должен да донесе решение по повод жалбата во рок од три дена по приемот на жалбата.“

Против решението на претседателот на судот по жалбата не може да се поведе управен спор.“

Член 24

Во членот 41 став 1 зборовите: „орган на управата надлежен за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „општински суд“.

Во ставот 2 зборовите: „органот на управата надлежен за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот општински суд“.

Член 25

Во членот 42 став 1 се додава нова реченица, која гласи: „Осудениот ќе се фотографира и дактилоскопира.“

Во ставот 3 зборот: „правилникот“ се заменува со зборовите: „републичките прописи“.

Член 26

Во членот 43 став 2 зборовите: „Сојузниот или републичкиот секретаријат за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „органот определен со републички прописи“.

Член 27

Во членот 44 се додава нов став 3, кој гласи:
„Републиките донесуваат прописи за сместувањето, исхраната и облеката на осудените лица.“

Член 28

Во членот 45 се додава нов став 2, кој гласи:
„При изборот на струката што ќе ја изучуваат осудените за кои се организира настава за стручно образование, ќе се води сметка за нивните способности и склоности, за можностите на установата и за другите посебни околности што се важни за остварување на целта на извршувањето на казната.“

Член 29

Во членот 46 став 4 зборовите: „Сојузниот односно републичкиот секретаријат за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството“.

Член 30

Во членот 47 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„На осудените кои работат во затворени простории мора да им се овозможи да поминат на чист воздух најмалку два часа дневно.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 31

Во членот 48 став 3 зборовите: „сојузниот секретар за трудот, во согласност со сојузниот секретар за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот совет за труд, во согласност со Сојузниот совет за правосудство“.

Член 32

Вој членот 49 став 2 зборовите: „Со правилникот за извршување на казните лишение од слобода“ се заменуваат со зборовите: „Со републичкиот пропис“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Начинот на определување височината на надоместокот за работата на осудените го утврдува органот определен со републички пропис.“

Член 33

По членот 49 се додава нов член 49а, кој гласи:

„За пронајдоци и технички унапредувања остварени во текот на издржувањето на казната, на осудените лица им припаѓаат правата согласно со општите прописи.“

Член 34

Во членот 50 став 2 на крајот се додаваат записка и зборовите: „а ако работеле помалку од шест месеци — просечен месечен надоместок за времето за кое што работеле“.

Член 35

Во членот 52 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Републичките прописи содржат поблиски одредби за преземањето на здравствено-хигиенски мерки во казнено-поправните установи.“

Член 36

Во членот 54 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Како членови на потесното семејство се подразбираат: брачниот другар, децата, родителите, браќата и сестрите, посвоителот и посвоеникот.“

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 3 до 6.

Член 37

Во членот 55 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Осудениот има право, на неговото барање, еднаш месечно да го посети полномошникот што го застапува во неговите работи. Управникот на казнено-поправната установа ќе му дозволи на осудениот, на негово барање, полномошникот да го посети и повеќе пати во еден месец ако се во прашање работи сврзани за рок или други неопходни работи.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 38

Во членот 56 став 3 зборовите: „определува правилникот“ се заменуваат со зборовите: „определуваат републичките прописи“.

Член 39

Членот 58 се менува и гласи:

„На молба на осудениот или на предлог на управникот на казнено-поправната установа може од оправдани причини по исклучок да му се дозволи на осудениот прекин на издржувањето на казната, кој не може да трае подолго од три месеци. Прекилот кој што се дозволува заради лекување, може да трае до завршувањето на лекувањето.“

Прекин на издржувањето на казната ќе се дозволи и на барање на надлежниот јавен обвинител, кога тој поднесол барање за заштита на законитоста.

Времето поминато на слобода, во случај на одобрен прекин, не се засметува во издржување на казната.

Решение за прекин на издржувањето на казната донесува органот што врши надзор во поглед законитото и правилното постапување спрема осудените лица (член 26 став 2), а кој е определен со републички пропис.

Молбата на осудениот за прекин на издржувањето на казната казнено-поправната установа со свое мислење му ја доставува на органот од ставот 4 на овој член.

Против решението со кое се одбива молбата на осудениот за прекин на издржувањето на казната не може да се изјави жалба ниту да се поведе управен спор.“

Член 40

Во членот 59 став 3 зборовите: „Сојузниот односно републичкиот секретаријат за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството“.

Член 41

Во членот 60 став 3 зборовите: „може да се“ се заменуваат со зборовите: „припадникот на стража може да“, а зборот: „службеникот“ — со зборовите: „службено лице“.

Член 42

Членот 61 се менува и гласи:

„При вршењето на службените работи припадниците на стража смеат да употребат огнено оружје само ако поинаку не можат:

- 1) да го заштитат животот на луѓето;
- 2) да одбијат непосреден напад со кој се загрозува нивниот живот;
- 3) да одбијат напад на објект што го обезбедуваат;

4) да спречат бегство на осудено лице од казнено-поправен дом од затворен тип односно од одделение од затворен тип на казнено-поправен дом.

Во случаите од ставот 1 на овој член припадниците на стража можат да употребат огнено оружје само ако со употреба на физичка сила, гумена палка или други средства на принуда предвидени со прописите за вршење на службата на стража не можат да обезбедат извршување на службената работа.

Припадниците на стража кои службата ја вршат под раководството на старешина, смеат да употребат огнено оружје само по негова наредба. Наредба за употреба на огнено оружје старешината може да издава само во случаите предвидени во ст 1 и 2 на овој член.

Овластувањата од овој член ги има и управникот на казнено-поправна установа.

За секоја употреба на огнено оружје спрема осудениот ќе се извести веднаш републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.

Член 43

По членот 61 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 61а

Ако средствата на принуда се употребени во границите на овластувањата од членот 60, а огнено оружје — во границите на овластувањата од членот 61 на овој закон, исклучена е одговорноста на службеното лице кое такво средство употребило.

Ако против припадник на стража се води кривична постапка поради употреба на средства на принуда или огнено оружје при вршење на службената работа, казнено-поправната установа ќе му обезбеди стручна правна помош во врска со воденето на постапката.

Сојузниот совет за правосудство донесува поблиски прописи за употребата на огнено оружје и други средства на принуда.

Член 61б

Одредбите од чл. 60 и 61 став 1 точ. 1, 2 и 3 и ст. 2 и 3 и членот 61а на овој закон согласно се применуваат и кога средствата на принуда се употребуваат спрема лица притворени поради извршено кривично дело.

Припадниците на стража можат да употребат огнено оружје и кога е потребно да се спречи бегство на лице притворено поради сторено кривично дело за кое е предвидена казна строг затвор од 15 години или потешка казна.

Член 44

Во членот 65 став 4 зборовите: „сојузниот односно републичкиот секретар за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството“.

Член 45

Во членот 66 став 1 зборовите: „на Сојузниот односно републичкиот секретаријат за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „на републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството“.

Член 46

Членот 68 се менува и гласи:

„За условниот отпуст на осудените лица одлучува комисија за условен отпуст што ја образува републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.“

Член 47

Во членот 69 став 3 втората реченица се брише.

Член 48

Членот 71 се менува и гласи:

„При напуштање на казнено-поправната установа условно отпуштениот ќе го назначи местото во кое ќе престојува за време траењето на условниот отпуст. По доаѓањето во тоа место условно отпуштениот е должен да му се пријави на надлежниот орган за внатрешни работи.“

Во случај на промена на престојувалиштето, условно отпуштениот е должен за тоа да го извести општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи на кој му се пријавил.

Условно отпуштениот кој во рок од осум дена од денот на отпуштањето не му се пријави на надлежниот орган за внатрешни работи или не ја пријави промената на престојувалиштето, ќе се казни за прекршок со парична казна до 300 динари.“

Член 49

Во членот 72 по ставот 2 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Осудениот ќе се ослободи од секоја работа во казнено-поправната установа на два дена пред отпуштањето, за да може да си ги уреди своите работи и да се приготви за излегување.“

Осудениот пред неговото отпуштање од казнено-поправната установа ќе го прегледа лекар.

Осудениот кој се отпушта од казнено-поправната установа има право на бесплатна возна карта до своето поранешно живеалиште или до местото што ќе го избере за ново живеалиште, а ако е странец — до граничниот премин. Трошоците на возната карта ги поднесува казнено-поправната установа од која осудениот е отпуштен.“

Член 50

Во членот 74 став 3 зборовите: „односно околските“ се бришат.

Член 51

Во членот 75 став 2 по зборот: „претставници“ се додаваат зборовите: „на судот и“.

Член 52

Во членот 78 став 1 по зборовите: „за малолетници или“ се додаваат зборовите: „одвоено од другите осудени лица“.

Член 53

По членот 80 се додава нов член 80а, кој гласи:

„На осудениот малолетник кој со своето поведение и залагање во учењето и работата им служи како пример на другите малолетници, управникот на казнено-поправниот дом може да му одобри отсуство заради посетување на родителите или други блиски роднини.“

Отсуството може да се даде најмногу двапати во текот на една година и може да трае секојпат до 14 дена. Отсуството се одобрува, по правило, во време кога не се одржува редовна настава.“

Член 54

Во членот 81 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Осудените малолетници го поминуваат слободното време, по правило, на чист воздух, и тоа најмалку три часа дневно.“

Член 55

По членот 83 се додава нов член 83а, кој гласи:

„Калоричната вредност на дневните оброци на исхраната во казнено-поправниот дом за малолетници не може да биде помала од 3.000 калории.“

Член 56

Во членот 85 ст. 1 и 2 бројот: „30.000“ се заменува со бројот: „500“.

Член 57

Членот 105 се менува и гласи:

„За извршување смртна казна е надлежен окружниот суд на чие подрачје е затворот во кој се наоѓа осуденото лице.“

Смртната казна је извршуваат припадници на милицијата пред комисија чии членови ги определува претседателот на окружниот суд. Комисијата ја сочинуваат: судија на окружниот суд, јавниот обвинител, управникот на затворот и лекар.

За извршувањето на смртната казна се составува записник.“

Член 58

По членот 106 се додава нов член 106а, кој гласи:

„Сојузниот совет за правосудство донесува поблиски прописи за извршување на смртната казна.“

Член 59

Во членот 110 став 4 по зборот: „заводот“ се додаваат записка и зборовите: „на барање на судот од ставот 2 на овој член.“

Член 60

Во членот 111 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот орган за внатрешни работи“.

Член 61

Членот 112 се менува и гласи:

„Основањето и надворешното обезбедување на посебните заводи за чување и лекување, како и надзорот над нив, се регулираат со републички прописи.“

Член 62

Во членот 113 ставот 1 се менува и гласи:

„Трошоците за извршување на мерката на безбедност упатување во завод заради чување и лекување, се осигуруваат со претсметката на органот определен со републички прописи.“

Член 63

Членот 114 се менува и гласи:

„Републиките донесуваат поблиски прописи за извршување на одредбите од оваа глава.“

Член 64

Членот 119 се менува и гласи:

„Републиките донесуваат поблиски прописи за извршување на одредбите од оваа глава.“

Член 65

Во членот 120 став 1 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот орган за внатрешни работи“.

Член 66

Во членот 140 став 1 зборовите: „или околските“ се бришат.

Член 67

Во членот 14 став 3 зборовите: „или истражен затвор“ и во членот 29 став 1 точка 2 зборовите: „и истражен затвор“ се бришат.

Во членот 30 став 2, членот 31 став 1, членот 59 став 4, членот 64 став 1, членот 122 став 3, членот 128 став 3, членот 142 ст. 1 и 2, членот 143 ст. 1 и 2, членот 146 став 1 и членот 147 ст. 1 и 2 зборот: „службеник“ во различно членување се заменува со зборот: „работник“ во соодветно членување.

Во чл. 90, 101 и 133 зборовите: „сојузниот секретар за правосудство“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот совет за правосудство“.

Член 68

До денот на влегувањето во сила на овој закон судовите и органите на управата надлежни за работите на правосудството ќе извршат подготовки за преземање работите на службата за извршување казните лишење од слобода од органите на внатрешните работи.

Со преземањето работите од службата за извршување казните лишење од слобода органите на

управата надлежни за работите на правосудството и судовите ги преземаат и сите работници запослени во казнено-поправните установи, како и работниците што работат на работите на извршувањето на казна во органите на внатрешните работи.

Член 69

На припадник на стража што ги остварил правата на пензија во времето од 1 јануари 1967 година до денот на влегувањето во сила на овој закон му припаѓа отпремнина според одредбата на членот 316 од овој закон.

Член 70

Со денот на влегувањето во сила на овој закон сите средства (финансиски и материјални средства, објекти и опрема на казнено-поправните установи, станова, превозни средства, средства за врска и др.), како и правата и обврските, на органите на внатрешните работи од областа на извршувањето на казните лишење од слобода, преминуваат врз органите што ги преземаат работите на оваа служба.

Член 71

Со републички пропис се определува кои органи ќе бидат надлежни за извршување на казната затвор изречена во прекршочна постапка, како и за упатување на осудените лица во затвор и за донесување решенија за одлагање односно прекинување на извршување на казната затвор.

Член 72

До донесувањето на прописите предвидени со одредбите на Законот за извршување на кривичните санкции што се изменети и дополнети со овој закон, ќе се применуваат важечките прописи, доколку не се во спротивност со одредбите на овој закон.

Член 73

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Законот за извршување на кривичните санкции.

Член 74

Овој закон влегува во сила на 1 јули 1968 година.

188.

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛНИТЕ УСТАНОВИ

Се прогласува Законот за измени на Законот за работењето на стопанските единици на казнено-поправителните установи, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 април 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 април 1968 година.

П. Р. бр. 651

11 април 1968 година

Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
др Милош Жанко, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ НА КАЗНЕНО-ПО-
ПРАВИТЕЛНИТЕ УСТАНОВИ****Член 1**

Во Законот за работењето на стопанските единици на казнено-поправителните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/60 и 16/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65) по членот 9 втората реченица се брише.

Член 2

Во членот 11 ставот 1 се менува и гласи:

„Стопанските единици на казнено-поправителните установи ги имаат фондовите кои според општите прописи ги имаат стопанските организации, а основањето на други фондови и начинот на распределба на доходот на овие фондови и за средства за вршење на редовната дејност на казнено-поправителните установи се регулираат со републички прописи.“

Ст. 3, 4 и 5 се бришат.

Член 3

Во членот 12 зборовите: „предвидени во претходниот член“ се заменуваат со зборовите: „основани со републички прописи“.

Член 4

Во членот 13 зборовите: „сојузниот секретар за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „старешината на републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството“.

Член 5

Во членот 15 став 2 зборовите: „иако не се запишани во надворешнотрговскиот регистар“ се бришат.

Ставот 3 се брише.

Член 6

Членот 18 се брише.

Член 7

Членот 20 се менува и гласи:

„Работните луѓе запослени во стопанските единици на казнено-поправителна установа ги остваруваат правата на самоуправање во рамките на работната заедница согласно со членот 31б од Законот за извршување на кривичните санкции.“

Член 8

Членот 20а се брише.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Упатството за користење на средствата на фондовите на стопанските единици на казнено-поправителните установи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/63).

Член 10

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Законот за работењето на стопанските единици на казнено-поправителните установи.

Член 11

Овој закон влегува во сила на 1 јули 1968 година.

189.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА СОЈУЗ-
НАТА СКУПШТИНА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗ-
БОР НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Се прогласува Одлуката на Сојузната скупштина за разрешување и избор на член на Сојузниот извршен совет усвоена на заедничката седница на Сојузниот собор и на Соборот на народите од 10 април 1968 година.

ПР бр. 653

11 април 1968 година

Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

190.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот Амандман I точка 3, во врска со членот 227 став 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет а врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, на заедничката седница на Сојузниот собор и Соборот на народите од 10 април 1968 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СО-
ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

1. Се разрешува од функцијата член на Сојузниот извршен совет Јанез Становник, поради одене на нова должност.

2. За член на Сојузниот извршен совет се избира инж. Миран Мејак, сојузен пратеник.

Сојузна скупштина

АС бр. 984

11 април 1968 година

Белград

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
др **Милош Жанко, с. р.**

Претседател на Соборот на народите, **Вида Томшич, с. р.**
Претседател на Сојузниот собор, **Видое Смилевски, с. р.**

191.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 април 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 април 1968 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ПО СТРАН-
СКИ КРЕДИТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ
ОБЈЕКТИ НА АЛУМИНИУМСКАТА
ИНДУСТРИЈА**

1. Народната банка на Југославија ќе даде од името на Социјалистичка Федеративна Република Југославија гаранција:

1) за Алуминиумскиот комбинат во Титоград и за Југословенската инвестициона банка, по кредитите склучени со странски кредитори заради реализација на програмата за изградба на Алуминиумскиот комбинат во Титоград, и тоа: Рудник на боксит — капацитет 710.000 t/g, фабрика за глина — капацитет 200.000 t/g, електролиза на алуминиум — капацитет 50.000 t/g и објекти на енергетиката — годишно производство 1.013,6 GWh. Гаранцијата за овие кредити се дава до износот од 437,500.000 динари во девизи од значење за одржувањето ликвидности во меѓународните плаќања;

2) за Алуминиумскиот комбинат — Мостар, за ТЛМ „Борис Кидрич“ — Шибеник, за Електропривреда Далмације — Сплит, кои се зачленети во Деловното здружение на електроалуминиумската индустрија „ЈУТАЛ“ — Сплит, и за Инвестиционата банка — Сараево, Привредната банка — Загреб, Инвестиционо-комерцијалната банка — Сплит и за други овластени деловни банки, по кредитите склучени со странски кредитори заради реализација на програмата за изградба на фабрика за глина — капацитет 200.000 t/g, во Мостар, електролиза на алуминиум — капацитет 50.000 t/g, во Шибеник и ХЕ Обровац, годишно производство 1056 GWh. Гаранцијата за овие кредити се дава до износот од 775.000.000 динари, вклучувајќи ја во тој износ и каматата на кредитите, од кој износ најмногу до 323,750.000 динари во девизи од значење за одржувањето ликвидности во меѓународните плаќања.

2. Народната банка на Југославија ќе ја даде гаранцијата во смисла на точката 1 под 1 и 2 од оваа одлука под услови претпријатијата означени во таа точка да преземат обврска дека во целост ќе ги подмируваат динарските и девизните обврски по добиените странски кредити за целите од таа точка од средствата со кои според важечките прописи самостојно располагаат за тие цели, како и наведените овластени деловни банки односно Југословенската инвестициона банка да ѝ се обврзат на Народната банка на Југославија дека, ако хорисниците на странските кредити не ги подмират своите динарски и девизни обврски по тие кредити во договорените рокови, самите ќе ги подмируваат тие обврски од сопствени средства.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Сојузна скупштина

АС бр. 969

12 април 1968 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател
на Стопанскиот собор,
Петар Зечевиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видое Смилевски, с. р.

192.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со членот 40 став 3 од Основниот закон за електростопанството, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 април 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 февруари 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ИЗМЕНЕТЕ И ДОПОЛНЕНИЈАТА НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО

Измените и дополненијата на Статутот на Заедницата на југословенското електростопанство што ги усвои собранieto на Заедницата на југословен-

ското електростопанство на своите седници од 21 декември 1967 година и 27 февруари 1968 година, — се потврдуваат.

Сојузна скупштина

АС бр. 954

12 април 1968 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател
на Стопанскиот собор,
Петар Зечевиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видое Смилевски, с. р.

193.

Врз основа на членот 12 став 1, во врска со членот 23 став 1 точка 4 и чл. 155 и 156 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67), донесувам

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на сојузен пратеник во Сојузниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 65 — Љубљана I.

2. Дополнителните избори ќе се одржат во општинските собранија на подрачјето на Изборната единица 65 — Љубљана I на 3 јуни 1968 година, а од страна на избирачите на 16 јуни 1968 година.

02 бр. 1616/1

16 април 1968 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

194.

Врз основа на членот 35 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65 и 12/67), на предлог од сојузниот секретар за внатрешни работи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕТО И НАСТАЊУВАЊЕТО ВО ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ ОД МОРСКИОТ БРЕГ, ОСТРОВИ И ДЕЛОВИ ОД ОСТРОВИ

1. Во Одлуката за забрана и ограничување на движењето и настанувањето во одделни делови од морскиот брег, острови и делови од острови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/67) точката 1 се менува и гласи:

„1. На Брионските Острови, островите Тргур, Голи и Мамула, полуостровот Превлака на влезот во Бокототорскиот Залив, како и на делот од морскиот брег северно од Пула кој го опфаќа подрачјето ограничено со линијата: увала Велика Драга — по штињанскиот пат до оградата на бивната хидробаза, по таа ограда до патот кој води до местото Шурјан, по фажанскиот пат до Фажана, вклучувајќи го тука и местото Фажана, од Фажана по патот до Перој, вклучувајќи го тука и местото Перој, од Перој по патот до ртот Барбарига, — забрането им

е настанување на југословенски и странски државјани.

По исклучок, југословенски државјани можат да се настануваат на делот од морскиот брег увала Велика Драга — рт Барбарига врз основа на одобрение од органот на внатрешните работи определен со републички пропис.

Движење на подрачјата од ставот 1 на оваа точка е дозволено само со дозвола. Југословенски државјани на делот од брегот северно од Пула и на островот Мамула, а странски државјани само на островот Мамула, можат да се движат без дозвола.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 44
12 април 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

195.

Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64 и 35/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1968 ГОДИНА

1. Основот за определување на боречкиот додаток во 1968 година се утврдува во износ од 800 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 43
12 април 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

196.

Врз основа на членот 4 став 2 и членот 41 ст. 1 и 2, во врска со членот 37 став 2 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојузниот совет за здравство и социјална политика, сојузниот секретар за стопанство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАФЕТО И СУРОГАТИТЕ НА КАФЕ, ЧАЈОТ, ЗАЧИНИТЕ, КОНЦЕНТРАТИТЕ ЗА СУПА, ПЕКАРСКИОТ КВАСЕЦ, ПРАШОКОТ ЗА ПЕЧИВО, ПРАШОКОТ ЗА ПУДИНГ, ДИЕТИТСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И АДТИВИТЕ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на кафето и сурогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, пекарскиот квасец, прашокот за печиво, прашокот за пудинг, диететските производи и адитивите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/63, 2/64, 25/65, 50/66, 10/67 и 54/67), во членот 86 по зборот: „агар-агар“ се додаваат зборовите: „како и динатриумортофосфат (Na_2HPO_4) до 0,3% и тетранатриумпирофосфат ($\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$) до 0,6% сметано на готов пудинг“.

Член 2

Во членот 115 во табелата која има наслов: „1) бои растворливи во вода“ во колоната: „Трговски назив“ под зборовите: „Sunset yellow F. C.F.“ се додаваат зборовите: „Patentblau V“ и по нив во соодветните следни колони зборовите: „син 826 42051“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2644/1
3 април 1968 година
Белград

Сојузен секретар
за стопанство,

др Боривоје Јелиќ, с. р.

197.

Врз основа на членот 10 од Законот за здравствената заштита на странци во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67), Сојузниот совет за здравство и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ ОД СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ДАДЕНИ НА СТРАНЦИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

1. Надоместоците за здравствени услуги дадени на странци кои според членот 8 од Законот за здравствената заштита на странци во Југославија (во понатамошниот текст: Законот) се плаќаат од средствата на федерацијата, се исплатуваат врз основа на пресметка на здравствената установа.

2. Здравствените установи му ги доставуваат пресметките заради наплата непосредно на Сојузниот совет за здравство и социјална политика.

3. Пресметката за исплата на надоместокот здравствената установа ја составува по дадена услуга и таа ги содржи следните податоци:

1) назив на установата во која е дадена здравствената услуга;

2) за странци — членови на посада на странски поморски бродови или пловила за внатрешна пловидба, заболени од венерични болести — назив на бродот и земјата чиј е бродот, а за другите странци — презиме и име, година на раѓањето, занимање, државјанство и живалиште односно престојувалиште на странецот на кој му е дадена здравствената услуга, со ознака на улицата и бројот на станот во земјата чиј државјанин е тој, како и престојувалиште во Југославија, со ознака на улицата и бројот на станот — ако има престојувалиште во Југославија;

3) број на матичната книга односно здравствениот картон или дневникот, време во кое се дадени услугите, број и вид на извршените услуги, цени на услугите односно други елементи по кои се врши пресметување на надоместокот за услугите, и вкупен износ на надоместоците за дадените здравствени услуги;

4) констатација на установата за изјавата на странецот на кој му е дадена здравствена услуга дека нема право на користење здравствена услуга во никој друг основ пропишан во членот 1 став 2 и членот 5 на Законот (дека здравствена заштита не му е обезбедена според прописите за здравствено осигурување во Југославија или врз основа на меѓународна спогодба, дека не се наоѓа на школување или усовршување за сметка на стопанска или друга организација или орган и дека од нив не прима стипендија и сл.);

5) назначување на точката од членот 8 на Законот според која надоместокот за здравствените услуги се плаќа од средствата на федерацијата.

За странци на кои им е признаен статус на бегалец и за странци на кои им е одобрен азил во Југославија, а материјално се обезбедени, покрај податоците од ставот 1 на оваа точка, се доставуваат и следните податоци: број на решението за признаениот статус на бегалец односно за одобрениот азил, назив на органот што го издал решението, број на исправата со која се потврдува дека тие се материјално обезбедени (дека како на такви им е доделена материјална помош и сл.) и назив на органот што ја издал исправата. Ако овие странци се материјално обезбедени, а од нив сепак не можат да се наплатат трошоците на здравствените услуги, здравствената установа на товар на средствата на федерацијата ќе им укаже медицинска помош, а на пресметката ќе констатира дека наплатата не можела да се изврши.

4. Како здравствени услуги дадени на странци, за кои надоместоци се плаќаат од средствата на федерацијата, се подразбираат и лекови издадени по рецепти.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1354
26 март 1968 година
Белград

Претседател на
Сојузниот совет за здравство
и социјална политика,
др Никола Георгиевиќ, с. р.

198.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 36/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТОЛЕРАНЦИИ НА ДОЛЖИНСКИ МЕРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња а, b, c, за називни мерки до 500 mm — — — JUS M.A1.150

Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња d, e, f, g, за називни мерки до 500 mm — — — JUS M.A1.151

Називни отстапувања за оски во толеранциско поле h, за називни мерки до 500 mm — — — JUS M.A1.152

Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња j, js, за називни мерки до 500 mm — — — JUS M.A1.153

Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња k, m, n, за називни мерки до 500 mm — — — JUS M.A1.154

Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња p, r, s, за називни мерки до 500 mm — — — JUS M.A1.155

Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња t, u, за називни мерки до 500 mm — — — JUS M.A1.156

Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња v, x, y, за називни мерки до 500 mm — — — JUS M.A1.157

Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња z, za, zb, zc, за називни мерки до 500 mm — — — JUS M.A1.158

Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња A, B, C, за називни мерки до 500 mm — — — JUS M.A1.170

Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња D, E, F, G, за називни мерки до 500 mm — — — JUS M.A1.171

Називни отстапувања за дупки во толеранциско поле H, за називни мерки до 500 mm — — — JUS M.A1.172

Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња J, Js, за називни мерки до 500 mm — — — JUS M.A1.173

Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња K, M, N, за називни мерки до 500 mm — — — JUS M.A1.174

Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња P, R, S, T, U, за називни мерки до 500 mm — — — JUS M.A1.175

Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња V, X, Y, за називни мерки до 500 mm — — — JUS M.A1.176

Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња Z, ZA, ZB, ZC, за називни мерки до 500 mm — — — JUS M.A1.177

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1969 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

— Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња a, b, c за називни мерки од 1 до 500 mm — — — JUS M.A1.150

— Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња d, e, f, g за називни мерки од 1 до 500 mm — — — JUS M.A1.151

— Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за оски во толеранциско поле h за називни мерки од 1 до 500 mm — — — JUS M.A1.152

— Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за оски во толеранциско поле j за називни мерки од 1 до 500 mm — — — JUS M.A1.153

— Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња k, m, n за називни мерки од 1 до 500 mm — — — JUS M.A1.154

— Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња p, r, s за називни мерки од 1 до 500 mm — — — JUS M.A1.155

— Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња t, u за називни мерки од 1 до 500 mm — — — JUS M.A1.156

— Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња x, z за називни мерки од 1 до 500 mm — — — JUS M.A1.157

— Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња zb, zc за називни мерки од 1 до 500 mm — — — JUS M.A1.158

— Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња A, B, C за називни мерки од 1 до 500 mm — — JUS M.A1.170

— Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња D, E, F, G за називни мерки од 1 до 500 mm — — JUS M.A1.171

— Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за дупки во толеранциски поле H за називни мерки од 1 до 500 mm — — — — JUS M.A1.172

— Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за дупки во толеранциски поле J за називни мерки од 1 до 500 mm — — — — JUS M.A1.173

— Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња K, M, N за називни мерки од 1 до 500 mm — — — — JUS M.A1.174

— Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња P, R, S, T за називни мерки од 1 до 500 mm — — — — JUS M.A1.175

— Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња U, X за називни мерки од 1 до 500 mm — — — — JUS M.A1.176

— Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња Z, ZB, ZC за називни мерки од 1 до 500 mm — — — — JUS M.A1.177

донесени со Решението за југословенските стандарди за толеранциите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/55).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јануари 1969 година.

Бр. 27-2027/1
19 март 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

199.

Врз основа на членот 8 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67 и 9/68), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузната управа за царини утврдува

Л И С Т А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЛИСТАТА НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА СТОКИТЕ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ И СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ ГИ УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ ИЛИ ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО

1. Во Листата на царинските основици за стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67) во точката 1 се вршат следните измени и дополненија:

- 1) во ред. бр. 41 во точката 2 по зборовите: „маслени бои“ се додаваат зборовите: „и китови“;
- 2) во ред. бр. 51 бројот: „5,00“ се заменува со бројот: „10“;
- 3) во ред. бр. 53 точ. 1 и 2 се заменуваат со четири нови точки, кои гласат:

„1) декоративни и украсни предмети	kg	100
2) предмети за технички и куќни потреби	kg	40
3) плочички за обложување на сидови	kg	20
4) друго	kg	30“;

- 4) во ред. бр. 118 точката 1 се брише.

Досегашните точ. 2 и 3 стануваат точ. 1 и 2;

- 5) по ред. бр. 126 се додаваат четири нови редни броеви, кои гласат:

„126а 73.10 Бетонско железо	kg	1,50
126б 73.11 Поцинкуван лим	kg	2,50
126в 73.22 Резервоари — танкови за собирање течност	kg	10
126г 73.25 Жичена мрежа за оргада — пластифицирана	m	10“;

- 6) во ред. бр. 128 се додаваат нови точ. 1 и 2, кои гласат:

„1) Плински печки за етажно греење на стан со термостат, без електрична пумпа за циркулација на вода:		
а) до 18.000 kcal	парче	1.800
б) од 18.000 до 25.000 kcal	парче	2.500
2) комбинирани плински печки за етажно греење на стан со термостат и со вградена електрична пумпа за циркулација на вода од 20.000 kcal	парче	3.300“.

Пред досегашното наименување се додава ознаката: „3“ и во него зборовите: „или со друг систем“ се бришат.

Во забелешката кон овој реден број точката 4 се брише;

- 7) во ред. бр. 129 точката 1 се менува и гласи:

„1) сазови емајлирани	kg	10“.
-----------------------	----	------

По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) мијачки за садови од не'р'фосувачки челик:		
а) со едно лавабо и плоча за сушење	парче	500
б) со две лавабоа, без плоча за сушење	парче	700
в) со две лавабоа и плоча за сушење	парче	1.000“;

8) во ред. бр. 133 во точ. 1 и 2 зборовите: „коса (ред)“ се заменуваат со зборот: „парче“;

9) по ред. бр. 138 се додава нов ред. бр. 138а, кој гласи:

„138а 84.13 Горилници:

1) адаптери за собна печка	парче	650
2) атомизери:		
а) за етажно греење	парче	1.500
б) за централно греење	парче	3.000“;

10) во ред. бр. 139 во точката 1 во текстот под а) одредбите под 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) компресиони	lit	8
2) апсорпциони	lit	9“

Точката 2 се менува и гласи:

„2) Конзерватори за смрзување (разладни витрини)	lit	12“;
--	-----	------

11) по ред. бр. 139 се додава нов ред. бр. 139а, кој гласи:

„139а 84.17 Електрични машини за варење кафе (expresso) за угостителството, освен автоматските:

1) со 1 група (рачка)	парче	4.000
2) со 2 групи (рачки)	парче	5.000
3) со 3 групи (рачки)	парче	7.000
4) со 4 групи (рачки)	парче	9.000
5) со 5 групи (рачки)	парче	12.000
6) со 6 групи (рачки)	парче	15.000“;

12) во ред. бр. 143 точ. 1 до 3 се заменуваат со пет нови точки, кои гласат:

„1) Плугови:

а) запрежни:

1) обични:

а) еднобраздни	парче	250
б) двобраздни	парче	350
2) свртувачи	парче	400

б) тракторски:

1) носени:

а) обични:

— еднобраздни	парче	700
— двобраздни	парче	900
— трибраздни	парче	1.200

б) свртувачи:

— еднобраздни	парче	2.000
— двобраздни	парче	3.000
— трибраздни	парче	4.000

2) влечени:

а) обични:

— еднобраздни	парче	1.200
— двобраздни	парче	1.800
— трибраздни	парче	2.400
— повеќебраздни	по бразда	700

б) свртувачи:

— еднобраздни	парче	3.000
---------------	-------	-------

2) Брани:

а) запрежни:

1) со цврста рамка	парче	200
2) мрежести — членести	парче	250

б) тракторски:

1) со цврста рамка:

а) од работна широчина до 120 см (дводелни)	парче	500
---	-------	-----

б) од работна широчина над 120 cm (триделни и повеќеделни)	парче	800
2) мрежести — членести:		
а) од работна широчина до 120 cm (дводелни)	парче	600
б) од работна широчина над 120 cm (триделни и повеќеделни)	парче	1.000
3) Чинијани:		
а) запрешни	парче	1.200
б) тракторски:		
1) од работна широчина до 110 cm	парче	2.000
2) од работна широчина над 110 до 210 cm	парче	2.500
3) од работна широчина над 210 cm	парче	3.000
4) Сејалки:		
а) запрешни:		
1) дворедни за сеидба на пченка, сон- чоглед и слични култури	парче	800
2) повеќередни за сеидба на пченица, детелина и слични култури	парче	2.000
б) тракторски:		
1) повеќередни за сеидба на пченка, сончоглед, репа и слични култури	по еден ред сеидба	600
2) повеќередни за сеидба на пченица, детелина и слични култури	по еден ред сеидба	250
5) Копачки:		
а) запрешни	парче	250
б) тракторски:		
1) фрезери:		
а) едноредни (комплетни):		
— од работна широчина до 40 cm	парче	300
— од работна широчина над 40 до 80 cm	парче	1.500
— од работна широчина над 80 cm	парче	2.000
б) повеќередни:		
— со 2 фрези	парче	8.000
— со 3 фрези	парче	10.000
— со 4 фрези	парче	13.000
— со 5 фрези	парче	15.000
— со 6 фрези	парче	18.000
2) повеќередни копачки — со ножови (обични)	по еден ред обработка	600

З а б е л е н к а:

Во царинската основица за едноредни (ком-
плетни) фрезери вклучена е и вредноста за:

- гарнитура на алат,
- уред за фрезирање,
- потпорно колце.“;

13) во ред бр. 144 точ. 1 до 5 се менуваат и гласат:

„1) Самоврзачки:

а) запрешни	парче	3.000
б) тракторски:		
1) со погон преку колцето на самовр- зачката	парче	3.000
2) со погон со работа на тракторот	парче	4.000

2) Косачки:		
а) запрежни	парче	1.500
б) тракторски (комплет), од работна ширина:		
1) до 90 cm	парче	1.500
2) над 90 до 120 cm	парче	2.000
3) над 120 до 180 cm	парче	2.500
4) над 180 cm	парче	3.000
в) самоодни:		
1) рачно носени со мотор до 3 KS	парче	1.200
2) други:		
а) до 6 KS	парче	500
б) над 6 KS	парче	700

Забелешки:

- Во царинската основица на тракторските (комплет) косачки вклучена е и вредноста за:
 - носач на ножовите,
 - држач на носачот на ножовите,
 - два ножа,
 - потпорно колце.
- Од самоодни косачки се исклучени рачните моторни косачки кај кои моторот служи само за погон на ножовите (на пример: градинарски).
- Ако косачките се снабдени со уред за оставање жито, царинската основица се зголемува за 300 динари.
- Ако косачките се со дизел-мотор, царинската основица се зголемува за 20%.

3) Вршалки:		
а) со тапан:		
1) од 550 mm	парче	5.000
2) од 650 mm	парче	6.000
3) од 850 mm	парче	7.000
4) од 1.070 mm	парче	9.000
5) од 1.300 mm	парче	14.000
6) од 1.385 mm	парче	18.000
б) со заби (летви)	парче	1.500
4) Гребла и превртувачи за сено:		
а) гребла:		
1) запрежни	парче	1.000
2) тракторски	парче	2.000
б) превртувачи за сено:		
1) запрежни	парче	1.300
2) тракторски:		
— од работна ширина до 1,30 m	парче	3.500
— од работна ширина над 1,30 m	парче	5.000
— кружни	по крун	800
5) Машини за вадење компир и репа:		
а) запрежни	парче	1.000
б) тракторски	парче	2.500“;

14) во ред бр. 146 во точката 1 текстот под а) се менува и гласи:

„а) механички (рачуи):

1) со еден валјак	парче	150
2) со два валјка	парче	300“;

15) во ред бр. 148 во точката 1 по зборовите: „за плетење“ се додаваат записка и зборовите: „за домаќинство“, а одредбата под б) се брише;

16) во ред. бр. 149, во наменувањето, пред зборовите: „Машини за перење рубелина“ се додава ознаката: „1)“. По точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

„2) Машини за сушење рубелина (калорифери) kg 500“;

17) по ред. бр. 153 се додава нов ред. бр. 153а, кој гласи:

„153а 84.58 Автомати за продажба на цигари — електрични парче 3.500“;

18) по ред. бр. 156 се додава нов ред. бр. 156а, кој гласи:

„156а 85.05 Апарати за точење и полирање на паркети, со вграден електромотор парче 4.500“;

19) во ред. бр. 157 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5) апарати за изработка на режанки парче 200“;

20) во ред. бр. 160 во точката 11 по зборовите: „апарати за варење кафе“ се додаваат записка и зборовите: „за домаќинство“, а одредбата под б) се заменува со две нови одредби, кои гласат:

„б) со електричен грејач парче 200
в) автоматски (перколатори) парче 600“.

По точката 11 се додаваат три нови точки, кои гласат:

„12) Апарати за пеглање — за домаќинство, ротациони со валјак:

а) без статив парче 1.500
б) со статив парче 2.500

13) Фризерски хауби:

а) со рачка за прицврстување на сид парче 1.200
б) со статив на растегање (голем) парче 1.500

14) Електрични мешалки за изработка на сладолед, без шанк и уреди за разладување:

а) од 10 литра парче 1.500
б) од 15 литра парче 4.000
в) од 20 литра парче 5.000
г) од 30 литра парче 6.000
д) од 40 литра парче 7.000“;

21) во ред. бр. 163 во првата забелешка став 1 на крајот по зборовите: „односно транзистори“ се додаваат зборовите: „(две диоди = еден транзистор)“.

Во точката 2 текстот под а) се менува и гласи:

„а) обични:

1) со екран до 43 cm парче 1.400
2) со екран над 43 до 48 cm парче 1.600
3) со екран над 48 до 53 cm парче 1.800
4) со екран над 53 до 59 cm парче 1.900
5) со екран над 59 до 65 cm парче 2.500
6) со екран над 65 до 70 cm парче 3.000“.

Третата забелешка се брише;

22) Во ред. бр. 164 точ. 1 и 2 се заменуваат со четири нови точки, кои гласат:

„1) до 3 KS KS 700

2) едноосни:

а) над 3 до 7 KS:

1) бензински KS 650
2) дизел KS 800

б) над 7 до 13 KS:

1) бензински KS 550
2) дизел KS 700

в) над 13 KS:

1) бензински KS 500
2) дизел KS 600

3) двоосни:

а) до 20 KS:

1) бензински	KS	700
2) дизел	KS	950

б) над 20 KS:

1) бензински	KS	650
2) дизел	KS	750

4) со погон на сите четири колца — еластични:

а) бензински	KS	950
б) дизел	KS	1.100“;

23) во ред. бр. 171 во точката 2 во одредбата под а) бројот: „600,00“ се заменува со бројот: „800“, а во одредбата под б) бројот: „750,00“ се заменува со бројот: „1.000“.

По точката 2 се додава забелешка, која гласи:

„Забелешка:

За секоја следна резонирачка плоча, царинската основица се зголемува за 100 динари.“;

24) во ред. бр. 173 во точката 3 во текстот под б) се додава нова одредба под 3, која гласи:

„3) со три брзини	парче	1.400“.
-------------------	-------	---------

По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) Музички автомати (Ju-box):

а) за 50 плочи	парче	10.000
б) за 100 плочи	парче	15.000“;

25) ред. бр. 177 се брише;

26) по ред. бр. 178 се додаваат два нови редни броја, кои гласат:

„178а 94.01 Алуминиумски лежаи — полски кревети	парче	150
178б 94.04 Перници и јоргани по електричен пат загревани:		
1) перници	парче	50
2) јоргани	парче	100“;

27) во ред. бр. 184 по точката 2 се додаваат три нови точки, кои гласат:

3) машини за фудбал — неелектрични (механички)	парче	1.500
4) машини за игра на среќа или вештина (видни):		
а) механички	парче	1.500
б) електрични	парче	2.000
5) електрични машини за забава, со релси за пресметување добивки и исфрлање на парични згодитоци:		
а) за еден играч	парче	5.000
б) за два играча	парче	6.000
в) за три играча	парче	7.000
г) за четири играча	парче	10.000“;

28) Во ред. бр. 189 во забелешката се додаваат два нови става, кои гласат:

„Царинските основици посебно предвидени за електромотор, кај машини и апарати со вграден електромотор се бришат.

Вредностите за електромоторите се земаат според царинските основици предвидени во ред. бр. 156 во точката 2 на Листата на царинските основици за стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67).“

2. Оваа листа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2928
12 март 1968 година
Белград

Директор
на Сојузната управа
за царини,
Милован Гокановиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на точката 3 од Одлуката за основањето и работа на Генералниот секретаријат на Претседателот на Републиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63 и 1/66), Претседателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА**

Се разрешава од должноста на помошник генерален секретар на Претседателот на Републиката, во положба на сојузен потсекретар, Владимир Санчиќ.

Р. бр. 52
4 април 1968 године
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на членот 86 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СЛОБОДНА ЗОНА ВО СОЛУН**

Се разрешава Мориц Шамп од должноста директор на Дирекцијата на Југословенската слободна зона во Солун, поради одене на друга должност.

Б. бр. 31
3 април 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

Се разрешава Стана Томашевиќ, од должноста советник на државниот секретар за надворешни работи, поради одене на друга должност.

Б. бр. 32
3 април 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 88 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ**

Се разрешава Анте Змијаревиќ од должноста помошник генерален директор на Сојузниот завод за стопанско планирање, поради одене на друга должност.

Б. бр. 33
3 април 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 86 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СЛОБОДНА ЗОНА ВО СОЛУН**

Се назначува Петко Чадиковски, потсекретар во Извршниот совет на СР Македонија, за директор на Дирекцијата на Југословенската слободна зона во Солун.

Б. бр. 30
3 април 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 19 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СФРЈ ПРИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА UNESCO ВО ПАРИЗ**

Се назначува Душан Поповски, член на Извршниот совет на СР Македонија, за постојан претставник на СФР Југославија при Секретаријатот на UNESCO во Париз.

Б. бр. 33
3 април 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 93 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува Лојзе Скок, политички работник на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Словенија, за помошник секретар за информации на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 34
3 април 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги на делото пиарење на братството и единството помеѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Матавуљ Стеван;
за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Богданиќ Едуард, Бокан Милан, Кукац др Владимир, Дондур Миле, Горѓевиќ Свето, Ибришиќ Ибрахим, Јантариќ-Бернштејн Јелка, Куленовиќ Сулејман, Маричиќ Иван, Мораит Сократ, Поповиќ др Стеван.

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бајровиќ Мехмед, Сољановиќ-Видовиќ Веселинка, Бркиќ Светозар, Чаѓеновиќ Миљан, Чоловиќ-Вујовиќ Радојка, Дамјановиќ Витомир, Демировиќ Муниб, Диздаревиќ-Кејван Наила, Дрча Славко, Ѓекиќ Томо, Ѓукиќ Марко, Ешкиќ Исмет, Филиповиќ Омер, Говедариќа Жарко, Граховац Душан, Имамовиќ-Арнаутовиќ Зејфа, Јанковиќ Љубинка, Келечевиќ Вукашин, Косориќ Велимир, Ковачевиќ Петар, Козомара Васо, Мариќ др Ивица, Мартиќ Мирко, Миличевиќ-Самарциќ Мара, Муезиновиќ Махмут, Нуркиќ Мухамед, Пашагиќ Ферид, Петриќ Глигор, Ридал Ашир, Роквиќ Мирјана, Субашиќ Авдо, Типура Алија, Тодоровиќ Милан, Тојчиќ Драго, Врбовчан Зорица.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Капетановиќ Хасна, Кермц Стане, Петровиќ Душан, Турањанин Борика;
за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот развигот на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Вељкаше Иван;
за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ

Милановиќ Љубица, Резничек Ела, Сарачевиќ-Буљугиќ Тахира.

Бр. 5
6 јануари 1967 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за особено залагање и постигнати резултати на изработката на урбанистичкиот план на градот Скопје во рамките на Специјалниот фонд на Организацијата на обединетите нации

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Ciborowsky Edward Adolf.

Бр. 9
6 февруари 1967 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

Franz Jonas, сојузен претседател на Република Австрија;

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

dr Josef Klaus, сојузен канцелар на Република Австрија.

Бр. 12
11 февруари 1967 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во развивањето и зацврстувањето на пријателските односи помеѓу оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА
СВЕЗДА**

генерал-мајорот Albert Bach;

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА**

бригадирот Paul Klein, член на почесна придружба полковникот Johann Handler, управител на шпанско училиште за јавање;

полковникот dr Raimund Truha, полковник на гарда;

полковникот Rudolf Bahr, жандармериски полковник;

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕЧЕВИ**

потполковникот Heinrich Pilipp;

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ**

поручникот Erwing Klugmayer, командир на почесна чета;

поручникот Heinrich Walden, командир на почесна чета;

Anton Solfelner, диригент на воен оркестар;

поручникот Udo Rumerskirch.

Бр. 14
11 февруари 1967 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод шесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за истакнати заслуги на развивањето и зајакнувањето на свеста на нашите граѓани во борбата за изградба на социјализмот, за слободата и независноста на нашата земја и за заслуги на полето на зацврстувањето на мирољубивата соработка

и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји
**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА**

Цази Јосип.

Бр. 15
23 февруари 1967 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
184. Закон за измена и дополнување на Основниот закон за угостителската дејност —	305
185. Закон за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи —	305
186. Закон за измени и дополненија на Законот за Службата на општественото книговодство — — — — —	306
187. Закон за измени и дополненија на Законот за извршување на кривичните санкции — — — — —	306
188. Закон за измени на Законот за работењето на стопанските единици на казнило-поправителните установи — — — — —	312
189. Указ за прогласување на Одлуката на Сојузната скупштина за разрешување и избор на член на Сојузниот извршен совет — — — — —	312
190. Одлука за разрешување и избор на член на Сојузниот извршен совет — — — — —	312
191. Одлука за гаранција на федерацијата по странски кредити за изградба на определени објекти на алуминиумската индустрија — — — — —	312
192. Одлука за потврдување на измените и дополненијата на Статутот на Зденицата на Југословенското електростопанство — — — — —	313
193. Одлука за распишување дополнителни избори за Сојузниот собор на Сојузната скупштина — — — — —	313
194. Одлука за измена на Одлуката за забрана и организување на движењето и настанувањето во одделни делови од морскиот брег, острови и делови од острови — — — — —	313
195. Одлука за утврдување основот за определување на борецкиот додаток во 1968 година — — — — —	314
196. Правилник за дополненија на Правилникот за квалитетот на кафе и сурогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, пекарскиот квасец, прашокот за печиво, прашокот за пудинг, диететските производи и адитивите — — — — —	314
197. Наредба за начинот на плаќање од средствата на федерацијата надоместоци за здравствени услуги додени на странци во Југославија — — — — —	314
198. Решение за југословенските стандарди за толеранции на должински мери — — — — —	315
199. Листа за помени и дополненија на Листата на царинските осигурувања за стопаните на југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примат од странство — — — — —	316